

**Извршени мерења на респирабилна прашина во  
инсталација „Бетон ПМ,, Струмица**

- I.     **Респирабилна прашина на инсталација „Бетон ПМ,,  
Струмица.....2**

**Прилог:**

**1. Резултати од мерења**

# I. Респираабилна прашина на инсталација

ДГ “Бетон - ПМ” Струмица

## I.1. Резултати од мерења на респираабилна прашина на Бетонска База и Сепарација „Бетон-ПМ“, Струмица

### *Резултати од мерењата*

Резултатите од извршените мерења на респираабилна прашина во ДГ “Бетон - ПМ” Струмица, се презентирани во Табела бр.1.

**Табела бр.1** Резултати од мерењата на респираабилна прашина

Реден број	Мерно место	Респираабилна прашина mg/ m <sup>3</sup>			МДК mg/m <sup>3</sup>
		min	max	средна вредност	
1	Во близина на првата транспортна лента, дробилка бр.1	0.15	0.89	0.77	4
2	Во близина на втората транспортна лента, дробилка бр.2 и систем од сита за сепарација.	0.18	0.97	0.79	4
3	Кај бетонерката	0.13	0.95	0.76	4
4	На влезот од стопанскиот двор.	0.09	0.12	0.11	4
5	Во близина на соседниот објект, јужно.	0.10	0.22	0.17	4

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења на респираабилна прашина во ДГ “Бетон - ПМ” – Сепарација Струмица, може да се заклучи дека добиените вредности се во граници на максимално дозволените концентрации ,согласно JUS Z. BO 001/71.

**I.2 Резултати од мерења на респирабилна прашина на  
Бетонска База и Сепарација на „Бетон-ПМ,, Струмица  
Мерење на постројката „Бетон-ПМ,, Струмица за респирабилна  
прашина се извршени на ден 05.07.07.**

Табела бр.1/05.07.07      Резултати од мерењата на респирабилна прашина

Реден број	Мерно место	Респирабилна прашина mg/ m <sup>3</sup>		МДК mg/m <sup>3</sup>
		max	средна вредност	
1	До мешалка на Бетонска база	0,123	0,123	4
2	Дробилка 2 и систем на сита на Сепарација	0,098	0,097	4
3	Дробилка 1 на Сепарација	0,098	0,097	4
4	Во непосредна близина на соседен двор на објект Хермес (столарија)	0,098	0,097	4
5	На влез на Инсталацијата „Бетон-ПМ,, Струмица	0,124	0,123	4

Инструмент користен при мерења на респирабилна прашина е прецизен инструмент за мерење на респирабилна прашина е тип:

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro,  
за мерење на количество на респирабилна прашина изразена во mg/m<sup>3</sup>:

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења на респирабилна прашина во работните простории и во животна средина на Бетонска база „Бетон-ПМ,, Струмица, може да се заклучи дека добиените вредности се во граници на максимално дозволените концентрации, согласно JUS Z. BO 001/71.

**Напомена:** Резултати презентирани во овој извештај се однесуваат само на испитуваните мостри.